



ESI за потребите на ОКТА АД - Скопје бара

Самостоен техничар во акредитирана лабораторија (Реон Скопје)

РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

- ✓ Подготовка на мерната инструментација и приборот потребен за изведување на тестирањата
- ✓ Изведување на тестирања согласно стандардни акредитирани методи
- ✓ Заведување на резултатите од тестирањата
- ✓ Калибрација / Верификација на мерната инструментација според изготвениот план
- ✓ Редовна проверка на дел од мерната инструментација со контролен примерок
- ✓ Отстранување на остатокот од примероците за тестирање и употребените реагенси по завршување на тестирањето
- ✓ Чистење, проверка и чување на соодветно место на волуметриската опрема и опремата за општа употреба
- ✓ Следење на потребата од инвентар за работа, хемикалии и друг помошен материјал
- ✓ Одржување хигиена и работни задачи по налог на претпоставениот
- ✓ Проверка на оспособеност во меѓународни тестирања
- ✓ Врши и други работи од областа на стручната квалификација

БАРАНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- ✓ Средна стручна спрема – Хемиски техничар;
- ✓ Познавање на MS Office (Excel, Word);
- ✓ Претходно работно искуство во лабораториски анализи ќе се смета за предност
- ✓ Претходно работно искуство во индустрија
- ✓ Основно познавање на англиски јазик
- ✓ Возачка дозвола – Б категорија

БАРАНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- ✓ Педантност и спретност;
- ✓ Добри комуникациски и организациски вештини;
- ✓ Ориентираност кон тимска работа;
- ✓ Доверливост и одговорност;
- ✓ Способност за логицирање;
- ✓ Посветеност и самоиницијативност;
- ✓ Time management вештини;
- ✓ Нумерички вештини
- ✓ Способност за работа во услови на испарување на нафтени деривати

ПОНУДА:

- ✓ Работа во позитивна средина со можност за напредување
- ✓ Солидна нето плата

- ✓ Интерна обука
- ✓ Полно работно време од 07:00-15:00 часот
- ✓ Организиран превоз од компанијата, до и од работно место
- ✓ Организирана исхрана од компанијата
- ✓ Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата „САМОСТОЕН ТЕХНИЧАР“ за која аплицирате.

Апликациите ќе се прифаќаат до 10.02.2023

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

Т:+389 23246-899, Ф: +389 2 3246-897

rabota@esi.mk, www.esi.mk